

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ ИЛИ КОНТИНУИТЕТ (ОБНОВУВАЊЕ) НА УВЕРЕНИЕ НА AIS ПЕРСОНАЛ**

*APPLICATION FORM TO ISSUE / RENEWAL OF AIS PERSONNEL CERTIFICATE/RATING*

**Барање за**  
*Application for*

- Издавање на уверение за стручна оспособеност на AIS персонал / *AIS personnel Certificate issue*
- Впишување на рејтинг/овластување на AIS персонал / *AIS personnel Rating issue*
- Суспендирање на уверение за стручна оспособеност на AIS персонал / *AIS personnel Certificate suspension*
- Континуирано обновување на стекнато знаење на AIS персонал / *Renewal of AIS personnel rating*
- Обновување на овластување на AIS персонал / *Renewal of AIS personnel rating*
- Редовно
- Вонредно
- Измена на лични податоци / *Change of personal details*

**Овластување во единица AIS**  
*Rating in AIS unit*

- ФПЛ-Информирање (извршител во ARO briefing)  
*FLP/Briefing*
- НОТАМ-АФТН/ЦИДИН (отсек за Воздухопловни известувања)  
*NOTAM - AFTN/CIDIN*
- Изработка и издавање на воздухопловни публикации (ПУБ) (одделение за Воздухопловни информации AIS- Уредување на зборник на воздухопловни податоци)  
*Publication (PUB)*
- Изработка и издавање на воздухопловни карти и мапи (МАП) (одделение за Воздухопловни информации AIS – Дизајнер на воздухопловни карти)  
*Charts and Maps (MAP)*
- Дизајнирање и инструментални процедури за летање (ПРОЦ) (одделение за Воздухопловни информации AIS – Дизајнер на инструментални процедури на летање)  
*Instrument approach procedures design (PROC)*
- Инструктор (одделение за Воздухопловни информации)  
*Instructor*

**Лични податоци на барателот**  
*Applicant personal details*

Презиме (татково име) и име <i>Last name (father's name) and first name</i>	
Датум и место на раѓање <i>Date and place of birth</i>	
Државјанство / <i>Nationality</i>	
Адреса и телефон / <i>Address and phone</i>	
E-mail	
Број на уверение <i>Certificate Number</i>	



3. Копија од лекарско уверение (класа 4) Copy of medical certificate (class 4)	<input type="checkbox"/>
4. Копија од соодветните сертификати/документи со кои се докажува успешно завршена обука: Copy of relevant training certificate/documents proving the successful completion of:	
(a) Records of passed training	<input type="checkbox"/>
(b) Records of tests and assessments the completed training	<input type="checkbox"/>
(c) Copy of the competence assessment form	<input type="checkbox"/>
5. Копија од сертификатот за познавање на јазик/јазици Copy of language proficiency certificate(s):	<input type="checkbox"/>
6. Потврда / писмо со препорака од работодавецот / давателот на навигациски услуги Employer - Air navigation service provider nomination /confirmation letter	<input type="checkbox"/>
7. Потврда од давателот на услуги на контролата на летање која докажува дека имателот на дозволата ги исполнил барањата во согласност со одобрените процедури за одржување на компетентност во соодветната единица на контрола на летање Compliant statement by the ATC provider and/or Nomination/Confirmation letter.	<input type="checkbox"/>
8. Other Друго	<input type="checkbox"/>